

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19 и 236/22) и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 23 февруари година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 192/21, 205/22 и 290/22), во точката 1 зборовите “Друштвото за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје” се заменуваат со зборовите “Друштвото за производство, трговија и услуги БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО Скопје”.
Во Прилогот во точката 1 зборовите “Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје” се заменуваат со зборовите “Друштво за производство, трговија и услуги БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО Скопје”.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши согласно известување за настанати промени во седиштето на Друштвото.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО Скопје, со седиште на ул. “Лихнида” бр.2-1/10 Скопје-Горче Петров (во натамошниот текст: Друштво), на 22 февруари 2023 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, достави Известување за настанати промени кај носител на лиценца УП1 бр.12-111/23 од 22 февруари 2023 година, за настанати промени во називот на Друштвото.

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 23 септември 2023 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци по службена должност врши промени на лиценцата, бидејќи Друштвото изврши промена на називот.

Називот на Друштвото се менува од “Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ Скопје” во “Друштво за производство, трговија и услуги БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО Скопје”.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа со Решение бр.02-368/3 од 23 февруари 2023 година, одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 23 февруари 2023 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 18 од Законот за енергетика* и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

УП1 бр. 12-111/23
23 февруари 2023 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

изготвил: Марија Николовска

контролирал: Фаредин Адеми

одобрил: Мерита Дема